

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА  
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -  
ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

### 1. Вовед

Групацјата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

- **РЕПЛЕК АД Скопје** - веледрогерија сертифицирана согласно барањата на стандардот ISO 9001: 2008 за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.

- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје** - фабрика за лекови и хемиски производи, сертифицирана од Министерството за здравство за производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во цврсти, полуцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP сертификат, како и ISO 9001; 2008 и ISO 14001; 2004, ресертифициран и обновени во 2014 година. Во 2014 година добиена е ИРПС дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р. Македонија и во повеќе странски земји, со што ја потврдува тенденцијата за извозно ориентирана компанија.

- **РЕПЛЕК И ХУБО ДОО Скопје** - се состои од две подружници: (1) голем маркет по принципот „Направи сам“ - Реплек и Хубо; и (2) ексклузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Друштвото е во мешовита сопственост со сооднос 80% во сопственост на Реплек АД Скопје и 20% во сопственост на Хубо Интернационал - Белгија.

- **ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК** - на 01.07.2013 година го раскина договорот со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и престана со продажба заклучно со тој датум.

## 2. Клучни финансиски индикатори

### Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2015 година ги оствари следните резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	139.848
Вкупни расходи	80.964
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>58.884</b>
Данок на добивка	402
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>58.482</b>

Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираниите приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 55.528 илјади, од остварениот резултат во 2014 година.

Во консолидираната добивка на Групацијата РЕПЛЕК, веледрогеријата Реплек АД учествува со 3,21%.

- Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм доел Скопје и дел продажба кон Министерството за здравство на РМ.

**Реплек Фарм Дооел**

- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	614.783
Вкупни расходи	514.825
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>99.958</b>
Данок на добивка	11.104
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>88.854</b>

Во консолидираната добивка на Групацијата, Реплек Фарм учествува со 95,71% или повеќе од 2014 година за 23,85%.

Во 2015 година, Реплек Фарм Дооел Скопје продолжи со тенденцијата за освојување на странските пазари, концентрирајќи се на центри на доминација на пазарот со лекови.

Регистрации во Р. Македонија и странски пазари:

Вкупно регистрирани лекови	Р. Македонија	156
Вкупно регистрирани лекови	Странски пазари	404
Вкупно поднесени регистрации	Странски пазари	398

Во Република Македонија, во 2015 година, успешно се реализираа и постапките за обнова на регистрациските решенија, со што за голем број лекови се стекна и правото на регистрации со неограничен рок на траење.

Во однос пак на формирање на конкурентни Европски регистрации, Реплек Фарм во овој период, преку своите Европски партнери се стекна и со Европска регистрација и тоа:

1. Регистрација во Литванија за производот АДОЛОР КОЛД под името ТАРАФЕН за 2 пакувања од 10 таблети и 20 таблети.
2. Регистрација во Белгија за АТОРВАСТАТИН филм обложени таблети од 10мг, 20мг, 40мг и 80мг

3. Регистрација во Полска за ИБУПРОФЕН филм обложени таблети од 200мг и 400мг, под заштитени имиња на странскиот партнер.

Во 2015 година, исто така Реплек Фарм Дооел Скопје го прошири своето производно портфолио со лекови што можат да се издаваат, односно продаваат без рецепт и на продажни места вон аптека, со што го збогати своето портфолио на лекови во слободна продажба. Произведени се и нови производи категоризирани како додатоци на храна, лансирани во текот на 2015 година, а од кои реалните продажни остварувања се очекуваат во 2016 година.

Во текот на 2015 година во рамки на новоформираната Микробиолошка лабораторија, се реализираше набавка, инсталација и квалификација на основната опрема која е неопходна за изведба на лабораториските активности. Истовремено, изработен е комплетен Елаборат на Одделение за Микробиолошка Контрола на Квалитет, реализирани се основни апликативни обуки на вработените, како и изработка на целокупна административна документација (аналитички методи, стандардни оперативни постапки и процедури). Врз база на квалитетната реализација на подготвителните активности лабораторијата успешно ги задоволи критериумите при инспекцијата од Агенцијата за лекови на РМ, со што Реплек Фарм се здоби со проширување на МКД ГМП Сертификат со референца за Микробиолошко тестирање на сите влезни супстанции, меѓупроизводи и готови производи на Реплек Фарм. По добиениот МКД ГМП Сертификат, за да се задоволат строгите барања на Европските Агенции, во втората половина на 2015 год. превреземени се дополнителни градежни и инсталациони активности за обезбедување на соодветна класа на воздух во просториите на лабораторијата, што е неопходен предуслов за добивање на Европски ГМП сертификат, како крајна цел.

Завршувањето на овој проект ќе значи дополнително надградување на активностите кои ги врши Секторот Контрола на квалитет при Реплек Фарм, како компанија со европска ориентација, на која одржувањето на Европскиот ГМП сертификат е императив со цел конкуретност со фармацевтските компании од земјите членки на Европската Унија.

### Реплек и Хубо Доо

- Реплек и Хубо Доо со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот „Реплек и Хубо“ и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2015 година оствари позитивни финансиски резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	175.077
Вкупни расходи	173.937
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1.140</b>
Данок на добивка	781
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>359</b>
Малцинско учество	72
Учество на акционерите на Реплек АД	287

Дел од реализираната добивката по оданочување припаѓа на содружникот Хубо Интернационал Белгија во износ од МКД 72 илјади, соодветно на учеството од 19,94% во капиталот.

Во консолидираната добивка на Групацијата, Реплек и Хубо Доо учествува со 1,09% или намалено за 1,58% во однос на 2014 година.

**ПЗУ Аптека Реплек**

- ПЗУ Аптека Реплек оствари негативни финансиски резултати во 2015 година:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	0
Вкупни расходи	14
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>14</b>
Данок на вкупен приход	0
<b>Загуба по оданочување</b>	<b>14</b>

**Групација Реплек**


- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2015 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	835,085
Вкупни расходи	730.645
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>104.440</b>
Данок на добивка	12.287
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>92.153</b>
Малцински интерес во подружниците	72
Нето добивка на акционерите на Друштвото	92.081

- Консолидираната добивка на Групацјата за 2015 година произлегува од позитивните финансиски резултати на друштвата во доминантна сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	3.356
Реплек Фарм	99.958
Реплек и Хубо	1.140
ПЗУ Аптека Реплек	-14
<b>Консолидирана добивка</b>	<b>104.440</b>

### Учество во консолидираната добивка



- Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на успешно работење на компанијата:

Показател	%
Бруто профитна маржа	12,51%
Нето профитна маржа	11,04%
Поврат на капиталот	6,42%

Добивката по акција изнесува 3.553 МКД.



- Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока финансиска стабилност на Компанијата:

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	2,59
Брза ликвидност	1,61
Капитал / Вкупни средства	0,83

- Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и побарувањата:

Показател	Коефициент
Економичност	1,14
Обрт на залихи	3,82
Денови на обрт на залихите	96
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	3,13
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	117

- На крајот на 2015 година, Групацијата Реплек располага со актива во износ од МКД 1.720.480 илјади, со следната структура:

- тековни средства во износ од МКД 692.016 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 40,22% од активата;
- постојани средства во износ од МКД 1.028.464 илјади, што претставува 59,78% од активата.


- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.433.495 илјади (малцинското учество изнесува МКД 33.261 илјади) и учествува со 83.32% во вкупните извори на средства.

- Вкупните нето годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2015 година изнесуваат МКД 2.970 илјади и МКД 10.261 илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.
- Во текот на 2015 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
  - на ден 16.01.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука за прифаќање на понуда бр. 10330 за зголемување на оснивачкиот влог во Реплек Фарм Дооел; (2) Одлука за зголемување на оснивачкиот влог во Реплек Фарм Дооел за 20.000.000,00 ден.; (3) Одлука за измена и дополнување на Изјавата за основање на Реплек Фарм Дооел. Бр.на Одлука 02-126, 02-127 и 02-128.
  - на ден 12.01.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука за спогодбено раскинување на договорите за вработување на дел од вработените во Реплек АД, поради нивно преминување на работа во Реплек Фарм Дооел и Реплек и Хубо Доо. Бр. на Одлука 02-139/1.
  - на ден 20.02.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2014 на РЕПЛЕК ФАРМ Дооел; (2) Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2014 на ПЗУ Аптека Реплек Скопје. Бр. на Одлука 02-500, 02-501.
  - на ден 24.02.2015 година, одржа седница за утврдување на предлог одлуките:
    - Предлог одлука за усвојување на годишна сметка за 2014 година
    - Предлог одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2014 година
    - Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година

- Одлука за утврдување на дивиденден календар
- на ден 27.02.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлуки за распределба на добивката на Реплек Фарм Дооел по годишна сметка за 2014 година . Бр. на Одлука 02-579/1.
- На ден 02.03.2015 година, одржа седница за донесување на одлука за свикување Годишно собрание на РЕПЛЕК АД Скопје и утврдување на Дневен ред.
- на ден 09.04.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука за исплата на дивиденда на акционерите на Реплек АД по годишна сметка од 2014 година. Бр. на Одлука 02-973/1.
- на ден 28.04.2015 година, одржа седница за донесување (1)Одлука за давање согласност за продажба на половни моторни возила сопственост на Реплек АД и Реплек Фарм Дооел; (2) Одлука за продажба на половни моторни возила сопственост на Реплек АД и Реплек Фарм Дооел; (3) Одлука за формирање комисија за спроведување на постапката за продажба на половни моторни возила. Бр. на Одлука 02-1114/2, 02-1115/1 и 02-1116/1.
- на ден 12.05.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука за одобрување на кредитно краткорочно задолжување на Друштвото Реплек Фарм Дооел Скопје. Бр. на Одлука 02-1245/1.
- на ден 11.08.2015 година одржа седница за донесување (1)Одлука за понатамошно континуирано утврдување на висината на платите во зависност од постигнатите резултати од работењето на Групацијата. Бр. на Одлука 02-6648/2.
- на ден 30.11.2015 година, одржа седница за донесување на (1) Одлука за попис на средствата и обврските со состојба на 31.12.2015 година во РЕПЛЕК АД, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ И РЕПЛЕК И ХУБО ДОО (2) Решение за попис на стоките резерви кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје. Бр. на Одлука 02-3036/1 и бр. на Решение 02-3037/1.


**УПРАВЕН ОДБОР**

Мр. Душан Туцаров, Претседател



Членови на Управен одбор


1. Иван Туцаров



2. Даница Зимбакова



3. Лилјана Макрадули



4. Сузана Милошевска

